



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 ноември 1974
Скопје
Број 42 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

491.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА ЛОТАРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на проценти за распределба на приходите на Лотаријата на Македонија во 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), во точката 1. алинеја 1 бројот 35,44% се заменува со бројот 35,00%, а во алинеја 3 бројот 21,00% се заменува со бројот 21,44%.

2. Во точката 2 по зборот одлука, запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на овој став како и ставот 2 се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2331/1
1.X.1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

492.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на корисниците и износот на средствата за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности и за развој на физичката култура во 1974 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), ставот 2 од точката 3 се менува и гласи:

„Ако Лотаријата на Македонија оствари приход поголем од износот утврден со финансискиот план за 1974 година, разликата на повеќе остварениот приход од делот што ќе им припадне на организациите од точката 1 на оваа одлука ќе им биде распределена на тие организации според нивното учество во користењето на средствата распоредени со оваа одлука“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2331/2
1.X.1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

493.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за финансии Страшко Кралевски, советник во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2495/1
1.X.1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Благој Попов, с.р.

494.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНАТА ВРЕДНОСТ НА ИСЕЧЕНАТА ДРВНА МАСА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИТЕ

Член 1

Утврдување на продажната вредност на исечената дрвна маса и пресметувањето на средствата за регенерација на шумите се врши по основни организации на здружен труд што стопанисуваат со шумите на начин определен со овој правилник.

Член 2

Продажната вредност на исечената дрвна маса, без оглед под кои услови е продадена, ќе се продаде или ќе се отстапи (на корен, на извозен пат, на склад или сл.), се утврдува според продажната вредност на одреден шумски сортимент франко-утоварено во камион на извозен пат во шума.

Член 3

Продажната вредност на исечената дрвна маса се утврдува според видот на дрвото и квалитетот на сортиментот произведен од исечената дрвна маса.

Член 4

Во случај кога, основната организација на здружениот труд што стопанисува со шуми не врши продажба на исечената дрвна маса односно одделни шумски сортименти на извозен пат во шума, тогаш за тие сортименти ќе се применува цената утврдена со самоуправни спогодба помеѓу организациите на здружениот труд.

Член 5

Продажната вредност на исечената дрвна маса се утврдува за сите произведени шумски сортименти без оглед дали истите се продадени односно реализирани или не во текот на годината.

Количината на исечената дрвна маса се утврдува според податоците од книговодството (кар-

тици, пописни листи, фактури, дозволи за сеча, приемници за исечена дрвна маса и друга евиденција).

Продажната вредност на бесправно исечената дрвна маса се утврдува само за количината на дрвната маса од извршените пресуди на надлежниот суд односно орган.

Член 6

Пресметувањето на средствата за регенерација на шумите се врши на тој начин што на утврдената вредност на исечената дрвна маса како основица, согласно одредбите од претходните членови, се применува стапката за насочување на средствата за регенерација на шумите утврдена со Законот за шумите односно утврдена од основната организација на здружениот труд што стопанисува со шумите, доколку е поголема од утврдената со Законот за шумите.

Член 7

Пресметување на вредноста на исечената дрвна маса и на средствата за регенерација на шумите се врши полугодишно.

На крајот на календарската година (31 декември) се врши конечно пресметување на вредноста на исечената дрвна маса и на средствата за регенерација на шумите.

Член 8

Основните организации на здружениот труд што стопанисуваат со шуми, за пресметување на вредноста на исечената дрвна маса и на средствата за регенерација на шумите, водат книга за евиденција на вредноста на исечената дрвна маса и на средствата за регенерација на шумите, во која секој шумски сортимент поодделно се евидентира по вид, квалитет, количина, вредност и по главни видови дрвја и се пресметува износот на средствата за регенерација на шумите.

Составен дел на овој правилник е образецот на книгата за евиденција на вредноста на исечената дрвна маса и на средствата за регенерација на шумите.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2500/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с.р.

Формат 210 x 300 мм.

КНИГА

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРОДАЖНАТА ВРЕДНОСТ НА ИСЕЧЕНАТА ДРВНА МАСА И НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИТЕ

Ред. бр.	Вид на шумскиот сортимент и квалитетот	Вид на дрвото	Единична мера	Количина	Продаж. вред.		Ознака за изворот на подат.
					По единица	Вкуп. (5x6)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Вкупна продажна вредност на исечената дрвна маса динари _____

Стапка за пресметување на средствата за регенерација на шумите % _____

Износ на средствата за регенерација на шумите динари _____

495.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ШУМСКИ РЕД

Член 1

Преземањето соодветни мерки (шумски ред) со цел да се обезбеди природно подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, од штетното дејство на ветерот, снегот и други елементарни непогоди, како и заштита на шумското земјиште, се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Шумскиот ред се воведува и одржува:

1. Во сечишта во време на сеча на стебла означени за сеча, како и во време на нивната обработка;

2. Во шуми каде се вршат мелиоративни сечи и нега на насадите (ресурекциони сечи, чистење и прореди);

3. При искористување на стебла оштетени од елементарни непогоди (извали, ветроломи, гром, оган, суша, мраз и слично) и стебла кои се бесправно исечени или оштетени;

4. При отклонување на стебла и нивни делови нападнати од штетни инсекти и растителни болести;

5. При искористување односно отклонување на суви и полусуви стебла, сува лежечка дрвна маса и отпадоци од сеча и обработка на исечено дрво (високи пенушки, вршинки, гранки, кора, иверки и слично);

6. При изнесување на исечено дрво од сечиште односно стовариште во шума (потурнување, тумбање, влечење, извоз со коли и други транспортни средства, точила — рижи и слично).

Шумскиот ред се воведува веднаш, а најдоцна во рок од еден месец, по завршувањето на работите со кои е нарушен.

Член 3

Соборување на стебла при сеча се врши во правец и на начин на кој исеченото стебло со паѓањето најмалку ќе ги оштети околните стебла, подмладокот и земјиштето, а и самото најмалку ќе се оштети.

На стрмните терени стеблата не смеат да се соборуваат во правец на падината.

Член 4

Висината на пенушката на исечените стебла, мерена од страна, не може да биде поголема од 1/3 од дебелината на истата.

Знакот на ознаката што е ставен на дното од стеблото мора по сечата да остане неоштетен на пенушката.

Член 5

Обработката на исечените стебла се врши по правило на просторот на сечиштето каде што има најмалку подмладок и од каде постои можност за

најлесно изнесување на производите од шумата, а при тоа најмалку да се оштети подмладокот, шумското земјиште и произведените шумски сортименти.

Член 6

По сечата и обработката на означените стебла се врши преглед на сечиштето, при што дополнително се означуваат за сеча стеблата што се мошне оштетени при сечата и стеблата на кои се закачени исечени стебла.

Член 7

Изнесувањето на шумските сортименти од шума до времено стовариште или извозен пат (дотур) се врши по претходно утврдени патишта и правци по кои ќе има најмалку оштетувања.

Дотур на шумските сортименти на терени подложни на ерозија и лизгавишта или на земјишта што лесно се оштетуваат односно соголуваат, може да се врши само со жичари или други технички средства кои го заштитуваат тоа земјиште.

Член 8

На пенушките од четинарските видови дрвја веднаш по завршување на сечата им се олупува кората.

Кората на дрвната маса се лупи и од исечените четинарски видови дрвја со дебелина над 7 см, доколку таа не се изнесе од шумата во рок од еден месец по извршената сеча.

Член 9

На површини каде поголем број на стеблата се оштетени од елементарни непогоди, сечењето и обработката на стеблата и воведувањето шумски ред се врши веднаш по настанување на оштетувањето, како и во редовните сечишта.

Член 10

Сложување и оставање на шумски сортименти и гранки не смее да се врши во поројни корита, на шумски патишта и патеки.

Член 11

Исечено или паднато стебло што го нападнале штетници се очистува од гранките, а на иглолисни видови им се олупува и кората на пенушката и дебловината над 7 см. дебелина, а потоа кората и гранките контролирано се запалуваат или се третираат со хемиски средства.

Член 12

По завршување на сечата односно мелиоративно одгледните мерки и обработката на исечените стебла во шумски сортименти кората и гранките се сместуваат на помали купишта, така што да не му пречат на подмладокот или обновата на шумата, доколку нема опасност од пожар.

Член 13

Во шуми загрозени од пожар редовно се отстрануваат сувите стебла, лежевината, гранките и друг запалив материјал.

За состојбата од претходниот став се вршат проверувања најмалку еднаш годишно.

Член 14

Споредни шумски производи (плодови и семе, трева, сува шума, мов и др.) се собираат на начин со кој не се прават штети на подмладокот, садниците, шумските стебла, гранките, уредувачките и другите знаци, како и на други шумски објекти.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за шумски ред („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70).

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2510/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с.р.

496.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО

Член 1

Жигосување и издавање на испратница за исечено дрво (испратница) се врши на начинот определен со одредбите од овој правилник.

Член 2

Жигосувањето се врши со шумски жиг (чеканче) во тркалезен облик со пречник од 32 мм во кој е испишан називот и седиштето на организацијата на здружениот труд што стопанисува со шуми односно собранието на општината.

Организацијата на здружениот труд што стопанисува со шуми може да изврши нумерирање на жиговите што ќе се употребуваат по одделни ООЗТ, со арапски броеви во средината на жигот.

Член 3

Жигосување на шумските сортименти се врши и тоа:

а) кај техничко дрво во обла-непреработена, цепена или делкана состојба, жигот се втиснува на секое парче, на двете челни страни;

б) кај целулозното, танинското, огревното и другото просторно дрво жигот се втиснува на челото на облицата или цепаницата најмалку на 30% од вкупната количина; организацијата односно органот надлежен за вршење жигосување може да определи и поголем процент на жигосување;

в) кај останатите шумски сортименти кои поради мали димензии не можат поединечно да се жигосаат, се втиснува еден жиг на најпогодното место на снопот, товарот и слично.

Член 4

При ставање на отисок на жигот се употребува боја. Организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шуми употребуваат наизменично, една година сина, една година зелена боја, а општинскиот орган на управата надлежен за работите на шумарството употребува наизменично, една година црна, една година црвена боја.

Член 5

Жигосувањето се врши непосредно пред изнесување на дрвото од шумата односно пред неговото превезување.

Член 6

Се смета дека дрвото не е жигосано ако жигосувањето не е извршено според одредбите на овој правилник.

Член 7

Испратницата е еднообразна за целата Република и се издава според образецот кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Испратницата се издава за количината на дрво што може да се пренесе или превезе само со едно преносно односно превозно средство (коњ, кола, санка, камион, вагон и слично).

Член 9

Испратницата има важност само за еден превоз со определено превозно средство и тоа на релацијата и во рокот определен за изнесување односно превезување.

Член 10

Рокот на важноста на испратницата го определува нејзиниот издавач во секој конкретен случај во зависност од времето потребно дрвото да се изнесе од шумата односно да се превезе до определеното место.

Рокот на важноста на испратницата не може да се продолжува. По истекот на рокот, доколку испратницата не е искористена се заменува со нова.

Член 11

Испратницата се изготвува во два еднообразни примероци.

Член 12

Се смета дека дрвото не е снабдено со испратница кога истото не одговара на означеното во испратницата, кога се пренесува односно превезува со превозно средство кое не е означено во испратницата, кога рокот на испратницата е изминат или кога таа е искористена со еден превоз.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на жигосување и издавање испратница за исечено дрво („Службен весник на СРМ“ бр. 37/68).

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2511/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р **Јанко Лазаревски, с.р.**

блок бр. _____ 19 _____ година

(организација — орган)

ИСПРАТНИЦА ВР. _____

_____ од с. (гр.) _____
(Име и презиме на купувачот)
за сметка на фактурата — дозволата бр. _____
пренесува од место _____ до место _____
следните шумски производи:

Реден број	Вид на дрвото	Вид на сортиментот на исеченото дрво	Единишна мера	Количина	Забелешка

Превозот на дрвото се врши со _____
Оваа испратница важи само за еден превоз од ден _____ до _____ 19 _____ година
Издадено на ден _____ 19 _____ година
Формат 210 x 150 мм

Потпис на одговорното лице,

497.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКА ЗА СЕЧА

Член 1

Одбирање и одбележување на стебла за сеча (ознака за сеча) се врши на начинот определен со овој правилник.

Член 2

Ознака за сеча се врши:
1. стеблимично, кога за сеча се одбираат и одбележуваат поединечни стебла, и
2. површински, кога за сеча се одбележува одредена површина на која е предвидена чиста сеча.

Член 3

Стеблимична ознака за сеча се врши со втиснување на шумски жиг (чеканче) на дното на стеблото, односно на една од подебелите коренови жили и на деблото на градна височина.

На стеблата во високите шуми во општествена сопственост, покрај шумскиот жиг се втиснува и реден број.

По исклучок, на тенките стебла на кои не може да се втисне реден број се втиснува само шумски жиг, а на оние стебла на кои не може да се втисне ни жиг на деблото односно на дното на стеблото (кај чистење, прореди и сл.), стеблата за сеча ќе се означат со засечување на кората, или боење со боја на градна височина.

Член 4

Шумскиот жиг и редниот број од претходниот член се втиснуваат на глатки засеци во здраво дрво еден до друг.

Засекот на деблото на градна височина се прави на страната што се наоѓа во правецот на движењето на ознаката, до колку таа се изведува на рамен терен, а на стрмните терени засекот се прави на горната страна на стеблото во правецот на брегот.

Засекот на дното на стеблото односно на една од подебелите коренови жили, се засечува што поблиску до земјата и се наоѓа на спротивната страна од засекот на деблото на градната височина.

Член 5

При ставање на шумскиот жиг работните организации употребуваат боја наизменично, една година сина една година зелена боја, а општинскиот орган на управата надлежен за работите на шумарството употребува наизменично, една година црна, една година црвена боја.

Член 6

При вршење на ознака за сеча првенствено се опфаќаат стеблата кои се нападнати од штетни инсекти и болести, навалени, искршени, гнили, суво врвни, суви истоштени, стари со слаби технички својства и останати што го успоруваат развитокот на подобрите стебла.

Член 7

Површинската ознака за сеча се врши на тој начин што се утврдува површината предвидена за чиста сеча и се одбележува граничната линија на таа површина.

Одбележувањето на граничната линија се врши со видливи знаци на рабните стебла (засечување, заделкување или боење со боја) со боење на камен или на стари здрави пенушки, со копање на ендеци, со поставување на столбови, хумки и сл.

На рабните стебла се втиснува и шумски жиг на начинот определев во член 3, 4 и 5 од овој правилник.

Член 8

За извршената стеблмична односно површинска ознака за сеча се води книга на ознака за сеча чиј образец е составен дел на овој правилник.

При стеблмичната ознака за сеча за секое означено стебло над 10 см. дебелина на градна височина во книгата на ознака за сеча се внесуваат следните податоци: реден број, вид на дрво, пречник на градна височина во см., височина на стебла во м и бруто дрвна маса во м³.

При површинската ознака за сеча во книгата на ознака за сеча се внесуваат податоци за цела парцела и тоа: реден број на парцелата, вид на дрвја, површина во ха и бруто дрвна маса во м³.

Книгата на ознака за сеча по нејзината употреба се приложува кон шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите.

Член 9

Шумскиот жиг (чеканче) за ознака на сеча има тркалезен облик со пречник од 32 мм. во кој е испишан називот и седиштето на организацијата на здружениот труд што стопанисува со шуми, односно собранието на општината.

Организацијата на здружениот труд што стопанисува со шуми може да изврши нумерирање на чеканчето од претходниот став со арапски броеви во средината доколку се употребува во одделни ООЗТ.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење дознака („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2512/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р **Јанко Лазаревски**, с.р.

Формат 150 x 210 мм

КНИГА НА ОЗНАКА ЗА СЕЧА

Организација (сопственик) _____
Шумскостопанска единица _____
поблизо назив на местото _____
оддел _____ пододдел _____
Датум на извршување на ознаката за сеча од _____
до _____ 19 _____ година.
Стручно лице што ја извршило ознаката за сеча
(име и презиме и стручна спрема) _____

Реден број на стеблото (парцелата)	Вид на дрвото	Пречник на градна височина - см (површина ха)	Височ. на стеблото м	Бруто дрвна маса	Забелешка

498.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ЦЕНОВНИК ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ

I

Според овој ценовник се определува висината на надоместокот на штети на шума настанати со сеча или оштетување на стебла, противправно присвојување на соборено, прекршено или навалено стебло, оштетување или уништување на природен подмладок или садници во шума, на шумски земјишта и долини и противправно присвојување на споредни шумски производи (шумско семе и плодови, лековити растенија, пасење, брстење, желедење и др.).

II

За противправно исечено стебло односно за противправно присвоено исечено, прекршено или навалено стебло или дел од стебло, висината на надоместокот на штетата се одредува:

1. за техничко обло дрво:

Реден број	Вид на дрво	Висина на надоместок на штета за 1 м ³ /дин.
1.	Орев	4.000
2.	Јасен, јавор, брест, диви овошки	3.000
3.	Даб	2.400
4.	Бука, багреч, костен	2.000
5.	Останати тврди лисјари	1.500
6.	Меки лисјари	1.500
7.	Црн бор, бел бор, молика	2.500
8.	Смрека, ела	2.400
9.	Останати четинари	2.000

2. за огревно дрво:

Реден број	Вид на дрво	Висина на штетата за 1 просторен метар/дин.	
		За дрво од стебла без техничка дрвна маса	За дрво од стебла со техничка дрвна маса
1.	Даб, бука и костен	500	800
2.	Останати тврди лисјари	400	500
3.	Меки лисјари	250	300
4.	Четинари	300	300
5.	Пенушки и ветки под 7 см	150	150

Под техничко обло дрво во смисла на овој ценовник се подразбираат делови од обло дрво со должина над 1 метар од кои најмалку 30% можат да се употребат за пиланско производство или за други технички цели, како и ситно техничко дрво кое може да се употреби за колци за лозја, ластегарки, стожери, стапови, држалки, летви, прачки за кошници, метли, огради и слично.

Под огревно дрво во смисла на овој ценовник се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев.

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 50% ако стеблото:

— потекнува од шума прогласена за заштитна шума или за шума со посебна намена (национални паркови, шумски резервати и сл.);

— е од издвоена семенска состоина или оставено за семењак;

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;

— има граничен знак или знак за поделба на шумата;

— е од шума во која со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите не се предвидува сеча;

— потекнува од природен подмладок во млади шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 години).

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 100%, ако стеблото е од шумска култура односно подигнато по вештачки пат.

III

За бесправно сечење на млади стебла од четинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) висината на штетата се утврдува во износ од 300 динари за едно стебло.

IV

За противправно присвојување на суви и навалени стебла или нивни делови, чија употребна вредност е намалена односно за оштетување на стебла со лупење на кората, подбелување, превртување, кастрење на гранки, засечување, вадење на смола и слично, висината на штетата се утврдува според износите од точка II, намалена за 50%.

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен што непосредно му претстои сушење или тоа е уништено, висината на штетата се утврдува според износите во точката II.

V

Износите во табелите 1 и 2 од точката II на овој ценоник се однесуваат за 1 м³ обла дрвна маса за техничко обло дрво односно 1 просторен метар за огревно дрво.

Ако противправно исеченото стебло, односно присвоеното исечено дрво, прекршено или навалено стебло или дел од стебло е обработено во сортименти (делкано, цепено и сл.) и при тоа мерено како нето-дрвна маса во различни мерки (парчиња и слично), висината на надоместокот на штетата се утврдува на тој начин што претходно сортиментите се претвораат во м³ обловина односно просторни метри, според следните фактори за пресметување:

Реден број	Вид на производ	Единишна мера	Фактор
1.	Цепена граѓа од четинари и бука	1 м ³	3,33
2.	Цепена граѓа од даб	1 м ³	5,00
3.	Делкана граѓа	1 м ³	1,67
4.	Симли и шиндри	1 парче	0,0017
5.	Стапови	1 парче	0,00083
6.	Колци за лозја	1 парче	0,0033
7.	Колци за овошки	1 парче	0,0071
8.	Рачки	1 парче	0,0033
9.	Думени	1 сноп	0,01
10.	Прачки	1 сноп	0,01
11.	Обрачи	1 парче	0,0014

VI

Висината на надоместокот на штетата на противправно оштетување или уништување на природен подмладок и садници во шуми и на шумско земјиште се утврдува:

Реден број	Вид на дрвото	Висина на штетата за 1 садница дин.ри			
		1 год.	2 год.	3 год.	преку 3 год.
1	2	3	4	5	6
1.	Багрем, гледич, диви овошки	5,00	7,00	9,00	12,00
2.	Јавор, див костен, црница, јасен, брест	6,00	9,00	12,00	16,00
3.	Орев, питом костен	10,00	15,00	20,00	30,00
4.	Останати тврди лисјари	4,00	6,00	8,00	12,00

1	2	3	4	5	6
5.	Липа, бреза, евла, домашна топола	6,00	9,00	12,00	16,00
6.	Останати меки лисјари	3,00	5,00	7,00	9,00
7.	Црн бор, бел бор, молика	8,00	12,00	16,00	20,00
8.	Смрека и ела	10,00	14,00	20,00	25,00
9.	Егзоти од четинари	12,00	16,00	20,00	30,00
10.	Останати четинари	8,00	12,00	16,00	20,00

Износите утврдени со табелата се зголемуваат за 50% ако садниците се пресадувани (школувани), а ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 пати.

Износите од табелата се зголемуваат за 100% ако штетата е направена во култури подигнати на голини.

VII

За противправно присвојување на споредни шумски производи, висината на надоместокот на штетата се утврдува:

Реден број	Шумски производ	Един. мера	Висина штетата динари
1	2	3	4
1.	Шумско семе од четинари во шишарки		
	— црн бор, смрека, ела	1 кг.	4,00
	— бел бор и молика	1 кг.	6,00
	— ариш	1 кг.	8,00
	— останати четинари	1 кг.	4,00
2.	Шумско семе од лисјари		
	— даб, цер, бука	1 кг.	4,00
	— липа, багрем, гледич	1 кг.	10,00
	— јасен, брест, бреза, евла и останати видови	1 кг.	8,00
3.	Шумски плодови		
	— орев, бадем, лешник	1 кг.	20,00
	— костен питом	1 кг.	10,00
4.	Лековити растенија		
	— цвет од црн и бел слез	1 кг.	40,00
	— цвет од љубичица	1 кг.	60,00
	— цвет од липа	1 кг.	20,00
	— цвет од останати видови	1 кг.	8,00
	— лист од лудо билје (беладона)	1 кг.	4,00
	— лист од орев и костен	1 кг.	4,00
	— лист од бутин (дигиталис)	1 кг.	6,00
	— останати видови лист	1 кг.	4,00
	— стебло од мечје грозје	1 кг.	30,00
	— стебло од шарпланински чај	1 кг.	200,00
	— стебла од останати видови	1 кг.	4,00
	— корен од див чемер (генциана)	1 кг.	20,00
	— корен од останати видови	1 кг.	10,00
	— тубера од салеп	1 кг.	120,00
	— плод од боровинка	1 кг.	50,00
	— плод од други видови	1 кг.	2,00
	— семе од сите видови	1 кг.	20,00
	— мов	1 кг.	20,00

1	2	3	4
5. Останати производи			
	— борина од посечени стебла и пенушки	1 кг.	6,00
	— смола	1 кг.	20,00
	— шумска трева	1 кг.	3,00
	— ливадска трева	1 кг.	4,00
	— лисна постилка	1 кг.	3,00
	— зеленика	1 пр. м.	20,00
	— лисник	1 пр. м.	200,00
	— шумски грмушки и трња	1 пр. м.	100,00
6. Пасење, брстење и желадење во шуми			
	— јагне неодлачено	грло	10,00
	— овца, одлачено јагне, прасе	грло	20,00
	— коњ, мазга, магаре говедо	грло	100,00
	— ждребе, теле и прле до 1 година старост, свиња	грло	50,00
	— коза, јаре	грло	500,00

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането пасење, брстење и желадење на добиток, односно во кои со шумскостопанските основи и програми за унапредување на шуми не се предвидува пасење, брстење, односно желадење, износот на надоместокот од точка 6 на табелата се зголемува за 100%.

VIII

При утврдување висината на надоместокот на штетата настаната со противправно копачење на шуми или со чиста сеча на шуми, освен висината на штетата пресметана според износите утврдени во табелите на овој ценовник, се пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред.

IX

Ако противправно пресеченото дрво или негов дел се одзема од сторителот на прекршокот, односно кривичното дело, висината на надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени со овој ценовник намален за износот на остварената прометна вредност на пресеченото дрво односно неговиот дел.

X

Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник престанува да важи Ценовникот за штети во шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 25/71).

XI

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2513/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с.р.

499.

Врз основа на член 113 став 3 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

У П А Т С Т В О
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на шумарски инспектор, се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на шумарски инспектор е 70x100 мм. и нејзините корици се тврди, обоени со зелена боја.

3. Легитимацијата на шумарскиот инспектор важи за времето за кое шумарскиот инспектор го зазема односното работно место доколку изрично не е определен покус рок.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за образец на легитимацијата на шумарски инспектор („Службен весник на СРМ“ бр. 37/68).

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2514/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с.р.

ОБРАЗЕЦ

за легитимација на шумарски инспектор
(Прва страна)
Грб на СР Македонија

ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР
(Втора страна)
Фотографија големина 6x4 см.

(Своерачен потпис на инспекторот)
(Трета страна)

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)

_____, дипломиран шумарски инженер, е овластен на територијата на _____

(Име и презиме на инспекторот) да ги врши правата и обврските на шумарски инспектор определени со Законот за шумите.

Ден _____ 19 _____ година.

Во _____

(Потпис на одговорното лице)
М.П.

500.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

У П А Т С Т В О
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР
НА ШУМИТЕ

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на чувар на шумите, се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата за чувар на шумите е 70x100 мм. и нејзините корици се тврди, обоени со зелена боја.

3. Легитимацијата на чуварот на шумите важи за времето за кое чуварот на шуми го зазема тоа работно место, доколку изрично не е определен покус рок.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-2515/1
16.X.1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р **Јанко Лазаревски**, с.р.

О Б Р А З Е Ц
за легитимација за чувар на шумите
(Прва страна)

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А
за чувар на шумите
(Втора страна)
Фотографија големина 6x4 см.

(Своерачен потпис)
(Трета страна)

(Назив на организацијата што ја издала легитимацијата)

(Име и презиме на чуварот на шумите)
е овластен да ги врши правата и должностите на чувар на шумите утврдени со Законот за шумите и со општите акти на организацијата што стопанисува со шумите.

Ден _____ 19 ____ година.
Во _____

(Потпис на одговорното лице)
М.П.

501.

Уставниот суд на Македонија, решавајќи по спорот поведен од рабстниците на деловните единици: Фабрика „Борис Кидрич“, Мелница „Шар“, „Возен парк“ и „Заеднички служби“ на Основната организација на здружениот труд Филијала I — Скопје во состав на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ во Скопје во поглед на исполнувањето на условите за организирање на Фабриката за тестенини „Глорија“ во Скопје во основна организација на здружениот труд, по одржаната јавна расправа на 26 септември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Фабриката за тестенини „Глорија“ во Скопје ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд во состав на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ на начин што со самоуправната спогодба за здружување односно со статутот е предвиден за објавување на општите акти.

3. Работниците на деловните единици Фабрика „Борис Кидрич“, Мелница „Шар“, „Возен парк“ и членовите на работната заедница на заедничките служби на Основната организација на здружениот труд Филијала I — Скопје во состав на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ во Скопје, преку Комисијата за самоуправна работничка контрола на Основната организација на здружениот труд-Филијала I, му поднесоа на Уставниот суд на Македонија предлог за поведување спор во врска со организирањето на Фабриката „Глорија“ во основна организација на здружениот труд, поради тоа што, според наводите во предлогот, фабриката не ги исполнувала условите за организирање во основна организација на здружениот труд предвидени во ставовите 1 и 2 на член 6 и ставот 1 на член 9 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, како и поради тоа што при организирањето на основната организација на здруже-

ниот труд биле повредени ставовите 1, 2 и 3 на член 34 и ставот 3 на член 35 од овој закон што се однесуваат на постапката за организирање на основна организација на здружениот труд.

На јавната расправа претставниците на подносителот на предлогот не оспорија дека Фабриката за тестенини „Глорија“ во Скопје претставува работна целина и дека начелно ги исполнува другите услови за организирање во основна организација на здружениот труд, но изнесоа мислење дека поради нерасчистените економски односи меѓу фабриката и другите делови на филијалата сè уште не постојат услови овој дел на филијалата да се организира во основна организација на здружениот труд. Исто така според нивните наводи во филијалата не била изготвена анализата предвидена во членот 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд и дека изготвувањето и нејзиното разгледување од страна на работниците во сите делови на организацијата е битен предуслов за организирање на основна организација на здружениот труд.

Во одговорот на Фабриката „Глорија“ се оспоруваат наводите во предлогот и се укажува дека овој дел на филијалата односно на комбинатот ги исполнува уставните и законските услови за организирање во основна организација на здружениот труд, затоа што претставува заокружена работна целина, што заедничкиот труд на работниците во фабриката може да се потврди како вредност на пазарот или во работната организација и што тој може самостојно да се изрази. Во врска со спроведената постапка за организирање на основната организација на здружениот труд во одговорот на поднесениот предлог и на јавната расправа претставниците на фабриката изнесоа дека работното тело формирано во смислата на членот 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд не изготвило анализа на условите за организирање на деловите на комбинатот во основни организацији на здружениот труд и дека поради тоа во фабриката „Глорија“ била изготвена посебна анализа на условите за нејзино организирање во основна организација на здружениот труд. На основа на оваа анализа работниците на фабриката донеле одлука да се организираат во основна организација на здружениот труд, која им била доставена на сите други делови на комбинатот и е извршена пренотација во регистарот на надлежниот стопански суд.

4. На основа на податоците од писмените прилози и доказите поднесени на јавната расправа Судот утврди дека Фабриката за тестенини „Глорија“ имала статус на деловна единица на Основната организација на здружениот труд Филијала I во состав на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ и дека работниците на оваа фабрика на собирот одржан на 7 март 1974 година донеле одлука да се организираат во основна организација на здружениот труд, која повторно била потврдена на собирот на работниците одржан на 3 јуни 1974 година. Оваа одлука била доставена на Основната организација на здружениот труд — Филијала I во Скопје и на сите други основни организацији на здружениот труд во состав на комбинатот, а со решение на Окружниот стопански суд во Скопје од 31 август 1974 година е извршена и пренотација на одлуката во смислата на членот 107 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

Испитувајќи го постоењето на условите за организирање на Фабриката „Глорија“ во основна организација на здружениот труд, Судот утврди дека таа вработува преку сто работници, самостојно врши производство на тестенини и со продажбата на своите производи остварува доход и оцени дека таа како дел на постојната основна организација претставува работна целина во кој резултатот од заедничкиот труд на работниците може самостојно да се изрази како вредност во работната организација

или на пазарот и во кој работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права. Со оглед на тоа Судот утврди дека Фабриката за тестенини „Глорија“ во Скопје ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд утврдени во членот 37 од Уставот на СР Македонија и членот 33 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

Во врска со наводите во предлогот дека Фабриката „Глорија“ не ги исполнува условите предвидени во ставовите 1 и 2 на член 6 и ставот 1 на член 9 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд Судот оцени дека се тие неосновани затоа што овие одредби од законот се однесуваат на основање на работна организација а не на организирање на основна организација на здружениот труд.

Што се однесува до постапката за организирањето на фабриката „Глорија“ во основна организација на здружениот труд Судот утврди дека во Фабриката „Глорија“ била подготвена економска анализа во која се дадени показатели за развитокот на фабриката, за состојбата со средствата за работа и работна рака, за реализирањето на готовите производи како и други показатели, како и дека оваа анализа била разгледана на собирот на работниците одржан на 3 јуни 1974 година на кој е донесена одлуката за организирање на фабриката во основна организација на здружениот труд односно потврдена одлуката за тоа донесена на собирот одржан на 7 март 1974 година. Оценувајќи ги наводите на подносителите на предлогот дека организирањето на фабриката „Глорија“ во основна организација на здружениот труд не било спроведено според постапката предвидена во членот 34 од законот односно дека подготовките за организирање на оваа основна организација на здружениот труд не ги спровело работно тело од делегати од сите делови на филијалата и дека не била подготвена и разгледана од работниците на сите делови на филијалата соодветна анализа, Судот утврди дека во текот на 1974 година во Фи-

лијалата I во Скопје бил започнат процесот на организирањето на деловните единици во основни организации на здружениот труд, но дека тој се одвивал така бавно што ги попречувал работниците од одделните делови на филијалата да ги остваруваат своите самоуправни права и должности утврдени во Уставот. Во оние случаи кога поради несогласност на работниците од одделните делови на работната организација во врска со нивното организирање во основни организации на здружениот труд не постојат услови за образување работно тело или за изготвување анализа во смислата на членот 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, Судот смета дека непостоењето на такво тело или неизготвувањето на заедничката анализа не можат да бидат апсолутна пречка за остварување на правото на работниците од одделен дел на работната организација да се организираат во основна организација на здружениот труд, доколку ги исполнуваат другите услови предвидени во Уставот. Затоа, во конкретниот случај Судот смета дека неизготвувањето на оваа анализа не може да се смета како пречка за остварувањето на уставното право и должност на работниците од Фабриката „Глорија“ да се организираат во основна организација на здружениот труд. Исто така, Судот смета дека претходното уредување на економските и другите односи на Фабриката „Глорија“ и другите делови на филијалата не можат да претставуваат пречка за организирањето на фабриката во основна организација на здружениот труд затоа што тие прашања се решаваат со самоуправната спогодба што основните организации на здружениот труд ја склучуваат по нивното организирање.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 54/74

26 септември 1974 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

247.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 27, став 1 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29.04.1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

I

Со оваа одлука до донесувањето на Статутот, се утврдуваат органот на управувањето, неговите извршни органи и постојните органи и тела, како

и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата врши работи кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 9 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

III

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

IV

Извршниот одбор ги врши особено следниве работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

V

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;
2. Комисија за избор и именување;
3. Лекарска комисија;
4. Комисија на лекари — вештаци.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани на време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Лекарската комисија има претседател и два члена и заменици на членовите, избрани на 4 години од Собранието на Заедницата.

Комисијата на лекари — вештаци има претседател и 2 члена и заменици на членовите, избрани на 4 години од Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремени тела за разгледување, односно проучување на одделни прашања.

VI

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

VII

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VIII

Лекарската комисија дава оценка и мислење за работната способност, здравствената состојба, оценка по приговорите од осигурениците, ја цени оправданоста за изработка на ортопедски помагала, дава оценка за надомест на трошоците и др.

IX

Комисијата на вештаци — лекари дава оценка по приговорите на осигурениците против оценката на Лекарската комисија, испитува и дава конечна оценка на оценката дадена од Лекарската комисија, дава одобрение за лекување на осигурениците надвор од територијата на СРМ и др.

X

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За секретар на Заедницата може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

— да има завршен правен или економски факултет и 5 години работно искуство;

— да е истакнат општествено-политички работник.

XI

Секретарот на Заедницата ги врши особено следниве работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

— ја застапува и потпишува Заедницата во правните односи со другите органи и организации потполно и неограничено;

— ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица и др. организации;

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателите на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;

— се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следниве работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

— решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон, односно друг пропис, општествен договор, самоуправна спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот којшто го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го сопре од извршување таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број помошници — секретари.

XII

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба организирана како работна заедница во нејзин состав, без својство на правно лице.

Стручната служба средствата за работење ги води на посебна жиро-сметка кај банката.

До донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица, со денот на конституирањето на оваа заедница се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица, ќе се распоредат на работа во Стручната служба на Заедницата на работни места утврдени со постојната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

XIII

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОВРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-654/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с.р.

248.

Врз основа на член 27 став 1 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица и точка 5 став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29.4.1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

I

Во Комисијата за избор и именувања на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, се избираат:

- за претседател — Димитар Џорлев
- за членови: — Бранко Андонов
- Митко Андонов

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОВРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-657/2
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

249.

Врз основа на член 27 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица и точка VII, став 2 и точка 10 став 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29.04.1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

I

За секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, се именува РИСТО АТАНАСОВ-ПРЕМЕТАРОВ — дипломиран правник од Струмица.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-655/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

250.

Врз основа на член 27 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица и точка 3 став 6 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

I

За членови на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, се избираат, и тоа:

— од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници:

1. Тодоров Панде,
2. Коцев Туше,
3. Захова Нада.

— од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци:

1. Гогов Стојан,
2. Зафиров Ристо,
3. Муканов Атанас.

— од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услуги:

1. Караристов Димитар,
2. Андонов Бранко,
3. Кузмановска Роска.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-656/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

251.

Врз основа на член 27 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица и точка 5 став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29.04.1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

I

Во Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, се избираат:

- за претседател — Живко Стојчевски
- за членови: — 1. Томе Зекиров
2. Илија Зајков.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-657/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

252.

Врз основа на член 10 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ — бр. 5/74), член 9 и 27 став 1 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на својата заедничка седница одржана на 29.04.1974 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Се усвојува (прифаќа) Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување.

II

Се овластува претседателот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, другарот Најден Витларов да ја потпише во името на Собранието на оваа заедница — Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-660/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

253.

Врз основа на член 27 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на соборите, одржана на 29.04.1974 год., донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

I

За делегати во Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, од редовите на делегатите на Собранието на Заедницата на здравството и здравствено осигурување — Струмица, се избираат:

1. Манчев Леонид — работничко,
2. Босиљанов Бранко — здравство,
3. Мицевски Александар — земјоделско.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-661/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

254.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 21 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на ден 29. 4. 1974 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

I

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, (во натамошниот текст: Заедница), се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата за здравственото осигурување на работниците — Струмица, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравствено осигурување на земјоделците — Струмица, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

Бр. 02-662/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

255.

Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во врска со член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29. 4. 1974 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИ-
СКО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

I

До донесувањето на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица (во натамошниот текст: Заедница) по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица и Статутот на

Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

Бр. 02-663/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов с.р.

256.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата одржана на 29.4.1974 год. донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА
ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ДОНЕСЕН НА СЕД-
НИЦАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ — СТРУМИЦА, ЗА 1974 ГОДИНА**

I

Се утврдува и продолжува Одлуката за финансискиот план за здравственото осигурување на работниците за 1974 година, донесена од Собранието на Заедницата под бр. 02-131/1 од 28.01.1974 год.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

Бр. 02-664/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с.р.

257.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 28 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица на седниците на соборот на делегатите на работниците-корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството-даватели на услугите, одржани на 29.4.1974 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ
КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ**

I

Основиците за пресметување на придонесот за здравствено осигурување се утврдува и тоа:

1) За работниците вработени кај приватните работодавци, личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

— неквалификувани работници	800,00 дин.
— полуквалификувани работници	1.000,00 „
— квалификувани работници	1.200,00 „
— висококвалификувани работ.	1.400,00 дин.

2) За домашните помошнички личниот доход, договорен меѓу работодавецот и домашната помошничка, но не помалку од 800,00 динари месечно.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката донесена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица, под број 02-496/1 од 30.03.1973 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

Број 02-665/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

258.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 став 1 точка 5, 6 и 7 од самоуправната спогодба за основање самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 29.4.1974 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ
КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ,
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ
ОСИГУРЕНИЦИ, ЗА ВИСИНАТА
НА СТАПКИТЕ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА
И ЗА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ
ВО ФОНДОТ НА ИНВЕСТИЦИИ
ВО ЗДРАВСТВОТО**

I

Со оваа одлука до крајот на 1974 година, се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравственото осигурување на работниците, по-

стојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници, висината на стапката за издвојување на задолжителната резерва и висината на стапката за издвојување во фондот за инвестициите во здравството.

II

Висината на стапките на придонесите, постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување од претходната точка и висината на стапките за издвојување на задолжителната резерва и фондот на инвестиции во здравството, се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица, и тоа:

1. Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравственото осигурување на работниците, бр. 02-130/1 од 28.1.1974 год.;

2. Одлуката за утврдување на постојаните износи на придонесите на одделни категории осигуреници, бр. 02-485/1 од 30.03.1973 год.;

3. Одлуката за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, бр. 02-482/1 од 30.03.1973 год.;

4. Одлуката за висината на стапката за издвојување на задолжителната резерва бр. 02-132/1 од 28.01.1974 год.;

5. Одлуката за утврдување стапката за издвојување во фондот на инвестиции во здравството, бр. 02-133/1 од 28.01.1974 год.

III

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висината утврдена со одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12.07.1972 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основниците утврдени со член 3 став 1 точка 1 од Одлуката на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, бр. 09-134/1 од 28.06.1973 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73).

IV

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1974 година и истата се објавува во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
— СТРУМИЦА**

Бр. 02-666/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

259.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување—Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, одржана на ден 29.4.1974 год., донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДОНЕСЕН НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СТРУМИЦА ЗА 1974 ГОДИНА****I**

Се утврдува и продолжува Одлуката за финансискиот план за здравствено осигурување на земјоделците за 1974 година, донесена од страна на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците, под бр. 02-192/1 од 9.02.1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 год.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-667/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

260.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 29 став 1 точка 4, 5 и 6 од Самоуправната спогодба за основање самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица на седницата на соборот на делегатите на земјоделците-корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравстводавателите на услугите, одржана на 29.4.1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ДОНЕСЕНА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА****I**

Се продолжува важноста на одлуките донесени на седницата на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците Струмица и тоа:

1. До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците се утврдува во висината утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица со Одлуката за висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците, бр. 02-190/1 од 9.02.1974 година;

2. До крајот на 1974 година висината на стапката за издвојување на задолжителната резерва се утврдува во висина утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица со одлуката за висината на стапката за задолжителна резерва, бр. 02-191/1 од 9.02.1974 година;

3. До крајот на 1974 година висината на стапката за издвојување во фондот за инвестиции во здравството, формиран при Републиката, се утврдува во висина, утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица со одлуката бр. 02-193/1 од 9.02.1974 година.

4. Се прифаќа и потврдува Одлуката за покривање на дел од покажаниот вишок на расходите над приходите по завршната сметка од 1973 год. во 1974 год., донесена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица бр. 02-279/1 од 23.02.1974 год.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 год.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-669/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

261.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 7 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), глава VI од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, и глава XII од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи во Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29.04.1974 година ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ НА ЗАЕДНИЦАТА****I**

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи од својата надлежност, преку Стручната служба на Заедницата, организирана како работна заедница во нејзин состав.

II

Стручната служба на Заедницата ги врши сите административни и општи работи, работите од областа на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата.

III

Стручната служба на Заедницата ги врши и стручните, административните и финансиските работи од надлежноста на основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Струмица и Валандово.

IV

Стручната служба на Заедницата ги врши и работите од надлежноста на Заедницата на инвалидското и пензиското осигурување на СРМ — Скопје и Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата (додатокот на деца) — Струмица и Валандово.

V

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 год.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-669/1
29 април 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

262.

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, а во согласност со усвоените основни рамки за спроведување на политиката на цените во СРМ за 1974 година, донесени од Извршниот совет на Собранието на СРМ на 3 јуни 1974 година, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на делегатите на сите собори, одржана на ден 1.7.1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Цените на здравствените услуги во 1974 година, се зголемуваат во просек од 15% во однос на цените на здравствените услуги од претходната 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-996/1
1 јули 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

263.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 г.) и член 28 точка 5 и 6 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправна интересна заедница и член 73 од Законот за меѓусебните работни односи во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), Соборот на корисниците на услугите — работници на Соборот на делегатите на давателите на услугите, на седницата одржана на ден 1.7.1974 год., донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДА НА РАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за случај повреда на работата и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40% за 1974 год. и тоа:

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со Упатството во номенклатурата од 1 заклучно со 8, како основица за пресметување на придонесот ќе служи, остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

— за организациите што се опфатени со номенклатурата 9 и 0, како основица за пресметување на тој придонес, ќе служи бруто личниот доход и другите примања.

II

Основицата и стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за работите кои се вршат по основ на договор за дело, се утврдуваат:

— основицата за пресметување на придонесот е договорениот износ за извршената работа по договор за дело;

— височината на стапката на придонесот се утврдува од 0,56% од основицата исплатена за работите по договор за дело.

III

Со оваа одлука се заменува точката 2 од Одлуката бр. 02-130/1 од 28.01.1974 год. и истата ќе се применува од 1.01.1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Бр. 02-999/1
1 јули 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

264.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на општина Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Дебар, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдуваат органот на управувањето, неговите извршни органи и постојаните органи и тела, како и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците и земјоделците (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 5 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 1 член од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

III

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

IV

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;
2. Комисија за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани за време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

V

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

VI

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на ра-

ководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VII

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

VIII

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

— ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;

— ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;

— се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

IX

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следниве работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

— решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот којшто го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го сопре од извршувањето таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број помошници-секретари.

X

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има Стручна служба организирана како работна заедница за нејзин состав, без својство на правно лице. Стручната служба средствата за работата ги води на посебна жиро сметка во Банката.

До донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Дебар, со денот на конституирањето на оваа заедница, се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Дебар ќе се распоредат на работа во Стручната служба на Заедницата на работни места утврдени со постојната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

XI

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 02-590
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

265.

Врз основа на член 23 став 1 точка 17 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар и точка VII, став 2 и точка X став 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Дебар, на заедничката седница одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В. Д. СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

I

За в.д. секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар се именува Коларовски Иван од Дебар, со средна стручна спрема и над 8 години раководно работно место.

В.д. секретарот на Заедницата ќе ја претставува Заедницата и ќе ги потпишува актите што ќе бидат донесени во врска со спроведувањето на одлуките на Заедницата, како и ќе ги потпишува актите што ќе ги подготвува и донесува Стручната служба на Заедницата.

II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 02-596
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

266.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 21 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на ден 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМENO УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Заедницата) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица-корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 597
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

267.

Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во врска со член 22 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР****I**

До донесување на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар (во натамошниот текст: Заедница) по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид и Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 598
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

268.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и чл. 23 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ****I**

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство и основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници.

II

Висината на стапките на придонесите и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување од преходната точка се утврдуваат во висината утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата за здравственото осигурување на работниците — Охрид и тоа:

— Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 02-9732 од 27. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73);

— Одлуката за утврдување на постојните износи на придонесите на одделни категории осигурени лица вон работен однос, број 02-8518 од 30. 12. 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/71);

— Одлуката за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, број 6751 од 28. 09. 1973 година.

III

Основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 7. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основниците утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 4 од Одлуката на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, бр. 02-6761 од 28. 9. 1973 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 599
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

269.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и чл. 23 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седниците на соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ****I**

До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во висина утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид со Одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, бр. 02-9706 од 29.XII.1973 („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Бр. 600
29 април 1974 година
Дебар

Претседател,
Дема Ивзи с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителката Лидија Леш, род. Марку од Скопје, ул. „Хо-Ши-Мин“ број 211-Б, поднесе тужба за развод на брак против тужениот Алфред Леш, кој порано живеел во Скопје, на ул. „1101“ број 68-А, сега во СР Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да ја достави на судот сегашната своја адреса или да именува свој полномошник. Во спротивно судот ќе му одреди старател кој ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 954/74. (117)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на Величко Стојанов Трајков од населба Горно Лисиче, против тужениот Предраг Перов Божиновски, со непознато место на живеење, за исплата на долгови и делба на приходите.

Се повикува тужениот Предраг Перов Божиновски да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му се одреди старател кој ќе го застапува до завршувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П.бр. 1669/67. (119)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Лицето Хендле Алфред, роден на 4.V.1896 година, со последно боравиште во Скопје во периодот од 1923—1928 година. Од оваа дата за истиот ништо не се знае.

Се повикува Хендле Алфред, како и секој друг кој нешто знае за него или неговиот живот да се јави во Општинскиот суд Скопје I во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно лицето Хендле Алфред ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 195/74 (118)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. VII. 1963 година, рег. бр. 1/71, книга II е запишано следното: Занаемчиското услужно претпријатие „Благој Митревски“ — Струга се брише од регистарот на овој суд, поради присоединување на истото кон ШИК „Јелак“ — Тегово и истото ќе продолжи да работи како работна единица на ШИК „Јелак“ — Тегово, без својство на правно лице и без своја жиро-сметка, а со истата дејност како и претпријатието „Благој Митревски“ — до неговото бришење.

Предната регистрација е извршена врз основа на одлуката на Занаемчиското услужно претпријатие „Благој Митревски“ — Струга, број 01-62/2 од 19. VI. 1973 година и одлуката на „Јелак“ — ШИК — Тегово бр. 20-2150 од 20. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 288/73. (1179)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VII. 1974 година, рег. бр. 1/65, книга II е запишано следното: Се овластува Крсте Јовановски, финансиски директор, покрај досегашниот разо-

водител Ѓорѓи Таневски, да го потпишува Самостојниот погон за транспорт — Ресен, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 317/73. (1177)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 77, страна 60, книга VIII е запишано следното: Потписникот на ООЗТ — Погон за стопанисување со шуми — Титов Велес на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје Ангел Тахов, директор, е разрешен од должноста и на истиот му престанува правото за потпишување со одлуката на деловниот одбор број 02-9941/2 од 28. V. 1973 година.

За в.д. директор на ООЗТ — Погон за стопанисување со шуми — Титов Велес на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје со горенаведената одлука е назначен дипл. инженер Димитар Богатинов, кој истиот во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 21. V. 1973 година. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 621 од 20. VIII. 1973 година. (1185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1255, страна 1497, книга V е запишано следното: Дејноста на Претставничкото и сервис — Скопје на „Горење“ — товарна господинске опреме — Велење, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 2. VII. 1973 година се проширува и со продажба на мало на сопствени производи и производи од други производители за дополнување на асортиманот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 745 од 22. VIII. 1973 година. (1184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 395, страна 589, книга II е запишано следното: „Братство“ — стопанско претпријатие — село Ростуша, Гостиварско е конституирано на 15. VI. 1973 година, согласно со одлуката на работничкиот совет број 329 од 15. VI. 1973 година.

Дејноста на Стопанското претпријатие „Братство“ — село Ростуша, Гостиварско во иднина се проширува и со продажба на поштенски вредносници, поштенски, таксени и судски марки, градежна дејност и производство на текстил, согласно со решенијата на овој суд број 329/65, 627/64 и 561/69 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 720 од 23. VIII. 1973 година. (1216)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 77, страна 61, книга VIII е запишано следното: Дејноста на „Треска“ — претпријатие за дрвна индустрија — Скопје — ООЗТ — Погон за стопанисување со шуми — Македонски Брод, согласно со одлуката на собирот на работните луѓе при Погонот за стопанисување со шуми во Македонски Брод број 02-94 од 26. I. 1973 година во иднина се проширува и со шумски транспорт, откуп на земјоделски производи како и со промет на трговски и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 92 од 22. VIII. 1973 година. (1220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 77, страна 61, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Шумско стопанство — Кавадарци при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд — Шумско стопанство — Кавадарци. Предмет на работењето на ООЗТ е: а) стопанису-

вање со постојаните шуми; б) подигање и пошмување на стопански шуми; в) заштита и чување на шуми; г) мелиорација на деградирани шуми; д) исползување на шуми и споредни шумски производи; е) производство на посадочен материјал; ж) развивање на ловно стопанство; з) истражувачки и научни работи во шумарството; с) одгледување и градба на шумски комуникации; с) производство и продажба на градежен и огревен материјал — трговија на мало; и) врши работи од својата дејност за други работни организации; ј) подигање и одгледување на топови насади.

ООЗТ Ке ја потпишува инженер Михајло Трајков, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 743 од 22. VIII. 1973 година. (1221)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 789, страна 143, книга VIII, се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Кавадарци при „Електромакедонија“ — претпријатие за дистрибуција на електрична енергија — Скопје со следните податоци и под фирма: Основна организација на здружен труд — Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 2. Предмет на работењето на ООЗТ е купување и продажба на електрична енергија, експлоатација на електроенергетски објекти и уреди, изградба, реконструкција и ремонт на електрични инсталации, изработка и монтажа, поправка и контрола на електроенергетски постројки, опрема, уреди и инструменти, електроинсталатерски и електромонтерски услуги, вршење на транспортни и автомеханичарски услуги, металски и угостителски услуги.

ООЗТ Ке ја потпишува Кирициев Трајко Боро, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 842 од 27. VIII. 1973 година. (1222)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1357, страна 352, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Стовариштето во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 125 на Селско-стопанскиот индустриски комбинат „Бечеј“ — Бечеј — Основна организација на здружен труд со својство на правно лице — Индустрија за пиво — Бечеј, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 18. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 765 од 22. VIII. 1973 година. (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 111, страна 913, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје — Никола Борис Топоров, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Книгоиздателството со решението број 4/11 од 16. V. 1973 година е назначен Славко Димче Јаневски, кој истото Ке го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Панде Иванов Јаревски, книговодител во финансискиот сектор, сметано од 27. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820 од 5. IX. 1973 година. (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 838, страна 1331, книга V е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на „Рубин“ — претпријатие за уметничка изработка на накити од благородни метали и промет на часовници — експорт-импорт — Скопје, согласно од-

луката на работничкиот совет број 02-330 од 15. VI. 1973 година во иднина се проширува и со: ускладиштување и промет на големо на сите видови индустриски стоки произведени од метал, гума, кожа, пластика, стакло, порцелан и керамика, како и акустични производи кои можат да служат како украсни предмети, детски играчки и бижутерија, производи од козметичката индустрија кои служат за нега, тутунски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци пакувани во неповратна амбалажа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 807 од 11. IX. 1973 година. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1169, страна 865, книга V е запишано следното: На досегашните потписници на Електроинсталатерското претпријатие „Електра“ — Скопје и тоа: Јакуп Река, директор, Колевски Александар и Тасевски Душан им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на претпријатието со одлуката на работната заедница број 115 од 5. VI. 1973 година се назначени следните лица: Колевски Александар, директор и Тасевски Душан, технички раководител, сметано од 24. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415 и 416 од 27. VIII. 1973 година. (1240)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 267, страна 395, книга VII е запишано следното: Дејноста на Претпријатието „Аутомакедонија“ — увоз-извоз — Скопје и Самостојната организација на здружен труд за промет со својство на правно лице во Скопје, на ул. „Железничка“ бр. 6, на Претпријатието „Аутомакедонија“ — увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Аутомакедонија“ — увоз-извоз — Скопје од одржаната седница на 13. II. 1973 година се проширува со промет на големо и мало со: кожа, седларска и ременска стока и прибор, бои, лакови и хемикалии, промет на големо со хартија, картон и лепенка, ткаенини од текстилни влакна од растително, животинско и вештачко потекло, како репроматеријал.

Претпријатието „Аутомакедонија“ — увоз-извоз — Скопје проширената дејност Ке ја објавува преку Самостојната организација на здружен труд за промет со својство на правно лице — Скопје, ул. „Железничка“ бр. 6.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 153 од 27. VIII. 1973 година. (1241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1323, страна 192, книга VI е запишано следното: Организацијата на здружен труд — Складиште во Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бб, на Товарна хранил „Колинска“ — Љубљана, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 26. III. 1973 година се преселува од ул. „12 ударна бригада“ бб, на ул. „Ново сајмиште“ — хала VI во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 910 од 31. VIII. 1973 година. (1242)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VIII. 1973 година, рег. бр. 10/59, книга I е запишано следното: Работничкиот ресторан — Битола на Филијалата во Битола на „Жито Македонија“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, согласно одлуката на работничкиот совет на Филијалата „Жито Македонија“ — Битола, бр. 02-1611/1 од 25. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 329/73. (1257)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VIII. 1973 година, рег. бр. 20/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Гошевски Димитар, досегашен директор на Земјоделската задруга „Јанко Колевски“, село Ивени, Битола.

Се овластува досегашниот потписник Јовановски Бошко, в. д. директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 340/73. (1258)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VIII. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 87, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, согласно одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, број 02-1534/5 од 13. VIII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 333/73. (1259)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. VIII. 1973 година, рег. бр. 19/71, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Хотелот „Пештани“ — Охрид, на „Палас“ — Охрид — Самостојна хотелско-угостителска организација во состав на „Интеримпекс“ — Скопје и истата гласи: Хотел „Десарет“ — село Пештани, Охридско, на „Палас“ — Охрид — Самостојна хотелско-угостителска организација во состав на „Интеримпекс“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 227/73. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 171, страна 216, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Стоковна кука „Илинден“ — Скопје при Трговското претпријатие за промет со универзални стоки, на големо и мало — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд — Стоковна кука „Илинден“ — Скопје, ул. „Битпаварска“ бр. 58. Предмет на работењето на ООЗТ е продажба на мало на: сите видови текстилни стоки, разна конфекција, куќни плетени и базарски стоки, метална галантерија, електроинсталациони материјали, електро уреди, термички уреди, звучни музички апарати, плочи, разни хемикалии, намештај, стакло, порцелан, разни универзални стоки за широка потрошувачка, прибор за чевли, парфимерија и козметика, детски играчки, велосипеди, мотоцикли и мотори, промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци во затворени шишиња како и промет на сите видови прехранбени артикли, тун и тутунски производи на мало.

ООЗТ ќе ја потпишува Славе Тоневски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 814 од 31. VIII. 1973 година. (1243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1404, страна 502, книга VI е запишано следното: Шпедитерското услужно претпријатие „Аутопревоз“ — село Сарај, Скопје, согласно со одлуката на работната заедница број 12 од 29. I. 1973 година се преселува од село Сарај, на ул. „Груица Војвода“ бр. 3 во Бутел II — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 818 од 31. VIII. 1973 година. (1244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1084, страна 72, книга VIII е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Сарај, ул. „Сарајска“ бб, на Земјоделскиот трговски комбинат „Ангроцентар“ — село Сарај, согласно изводот од записникот на работничкиот совет од одржаната седница на 5. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 860 од 30. VIII. 1973 година. (1245)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на установите, на 19. IX. 1973 година, рег. бр. 39, реден број 1, книга II се основа установа под фирма: Училишен центар за електро и металска струка — Струмица, ул. „Герас Цунев“ бб. Предмет на работењето на училишниот центар е образовно-воспитна дејност, односно по завршувањето на припремниот период во траење од 2 години, училиштето ќе врши професионално ослободување за занимања и техничари во соодветните струки.

В. д. директор е Александар Костов, кој заедно со Стојан Котев ќе врши подготвителни дејствија до конституирањето на училиштето.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на основачот — Собрание на општината Струмица, бр. 02-3613/1 од 4. IX. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 12/73. (1549)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на установите, на 21. IX. 1973 година, рег. бр. 41, книга II, реден број 1 е запишано основање на установа под фирма: Детска градинка „Рахилка Гонева“ — Свети Николе. Предмет на работњето на установата е: спроведување системна воспитна работа со деца од 3 до 6 годишна возраст, им организира на децата културна забава, игра и заеднички живот и со тоа им создава основа за натамошно правилно физичко, умствено, морално и естетско воспитување, им помага на родителите во згрижувањето, воспитувањето и одгледувањето на децата и се грижи за нивното здравје и правилен телесен развој, ја организира правилната исхрана на децата за време на нивниот престој.

В. д. директор е Трајчо Панзов.

Детската градинка како претшколска установа има својство на правно лице.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на основачот — Собрание на општина Свети Николе, бр. 02-655/6 од 26. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 14/73. (1550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 762, страна 1405, книга III е запишано под фирма: Централно основно училиште „Фаик Коница“ — Радуша, Скопско. Предмет на работењето на училиштето е општо основно образование и воспитување.

Училиштето е основано од Министерството за просвета на Народна Република Македонија на 26. IX. 1945 година, по предлог на Народниот одбор на Тетовска околина.

Централното основно училиште „Фаик Коница“ — село Радуша, Скопско ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Наиф Мустафа, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 234 од 13. XII. 1973 година. (1560)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1644, страна 310, книга VIII е запи-

шано под фирма: Претпријатие за топлификација на град Скопје — Скопје, ул. „Лондонска топлана запад“ бб. Предмет на работењето на топланата е: изведување на програмата и проектите за топлификација на град Скопје, како инвеститор; обезбедување студии, истражувања и проекти за извршување на Програмата за топлификација на град Скопје; давање технички услуги за проектирање и изградба на нови топлани-капацитети; вршење експлоатација на топлификациониот систем во градот, управување со веќе изградените објекти за отоплување и довршување изградбата на започнатите објекти за топлификација; снабдување на потрошувачите со технички горива и транспортни услуги за превоз на течни горива; изработка на инвестициони програми и комплетна инвестициона техничка документација за термоенергетски објекти и топлификациони мерки.

Претпријатието за топлификација е основано со организирање на Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје од установа во претпријатие, согласно со одлуката број 3120/4 од 28. VI. 1973 година и решението за давање согласност на одлуката на Собранието на град Скопје, бр. 18333/1 од 12. VII. 1973 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Манџуров Нешо Стилијан, директор, Палеш Иван Христо, дипл. економист, Костовски Кипро Бранко, дипл. машински инженер и Матевски Илија Јанко, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 16, страна 65, книга I Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје, согласно горенаведената одлука и решението се брише, бидејќи се организира од установа во претпријатие за топлификација на град Скопје — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 138 од 13. XII. 1973 година. (1559)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 763, страна 1412, книга III е запишано под фирма: Основно училиште „Владо Тасевски“ — Скопје, населба „Козле“. Предмет на работењето на училиштето е општествено образование и воспитување.

Училиштето е основано од Собранието на општината Идадија — Скопје на 1. X. 1957 година со издвојување на паралелки од Основното училиште „29 Ноември“ — Скопје (Потврда од Собранието на град Скопје број 15-28392 од 13. XII. 1973 година).

Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје, населба „Козле“ ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Петар Новјакоски, в. д. директор и Драшковик Димитрије, благајник.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 242 од 21. XII. 1973 година. (1561)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 762, страна 1409, книга III е запишано под фирма: Народен театар — Скопје. Предмет на работењето на театарот е културно-уметничко издигање на народот преку драмски, оперски и балетски уметнички творби.

Театарот е основан од Извршниот совет на НРМ со решението бр. 79 од 4. VII. 1953 година.

Театарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Квљан Спасе, управник и Нешовски Младен, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 221 од 22. XII. 1973 година. (1562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 428, страна 757, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник Атанас Ѓорѓи Димитров, директор на Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на Советот број 02-1338/1 од 31. XII. 1966 година.

За директор на Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија со одлуката на Советот на гимназијата број 04-180/1 од 13. V. 1970 година е назначен Мурџев Слободан, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Поцкова Лепосава, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 201 од 10. XII. 1973 година. (1568)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 428, страна 757, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд од рег. бр. 428, страна 590 Економското училиште „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија, согласно со решението за престанок со работа на Собранието на општината Гевгелија.

Сите права и обврски на училиштето по завршната сметка за 1971 година како и другите права се пренесуваат на Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 200 од 10. XII. 1973 година. (1569)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 446, страна 1393, книга III е запишано следното: Дејноста на Управата за комунални услуги „Градска чистота“ — Крива Паланка, согласно со одлуката на работната заедница број 01-428/1 од 2. III. 1973 година во иднина се проширува и со: изведување на сите видови електрични инсталации, електрични мрежи, 10 КВ далеководи; монтирање на трафостаници заклучно со +0 КВ напон.

За проширената дејност дадена е согласност од Собранието на општината Крива Паланка со решението број 02-790/1 од 13. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 195 од 10. XII. 1973 година. (1574)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 336, страна 379, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ — Кавадарци Никола Сапунџиев му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на Советот број 03-251 од 7. XII. 1973 година.

За нови потписници на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, со одлуката на Советот на училиштето број 03-239 од 26. XI. 1973 година од одржаната седница на 23. XI. 1973 година се назначени: Ташев Методи Душан, директор, Тапанџиев Александар, учител и стариот регистриран потписник Јанкулова Зорка, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 220 од 12. XII. 1973 година. (1575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 205, страна 1043, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник директор на Основното училиште „Страшо Пинџур“ — Неготино Ташев Илија му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со

одлуката на Советот на работната заедница број 247/1 од 17. VI. 1968 година од одржаната седница на 16. VI. 1968 година.

За директор на Основното училиште „Страшо Пинџур“ — Неготино со одлуката на Советот на работната заедница, број 577/1 од 26. VIII. 1972 година е назначен Цветков Блаже, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 198 од 10. XII. 1973 година. (1576)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 307, страна 257, книга II е запишано следното: На Катерина Василева, досегашен потписник на Централното осумгодишно основно училиште „Јордан Константинов-Џинот“ — село Долно Количани, Скопско, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност со одлуката на Советот број 252 од 15. IX. 1973 година, од одржаната седница на 28. VIII. 1973 година.

За в. д. директор на Централното осумгодишно основно училиште „Јордан Константинов-Џинот“, село Долно Количани, Скопје, со одлуката на советот број 253 од 15. IX. 1973 година е назначена Павловска Анка, која во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Рамаданов Шаип, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 216 од 7. XII. 1973 година. (1577)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 668, страна 825, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на основната организација на здружен труд „Илинден“ — Скопје, булевар „ЈНА“ број 63-а при „Скопје“ — градска аптека — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд „Илинден“ — Скопје, булевар „ЈНА“ број 63-а.

Предмет на работењето на ООЗТ е:

а) набавување, изработка, испитување и промет со лекови и средства за лечење и превентива,
б) спроведување на здравствено-воспитна работа,

в) набавување, приготвување и промет со средства за лечење и заштита на животни и растенија, средства за хигиена и нега на луѓето, средства за дезинфекција, хемикалии и реагенси,

г) обавување на биохемиски и броматолошки испитувања,

д) промет на големо со лекови, санитарски материјали и козметика,

ѓ) споредна дејност: продажба на разни медицински инструменти.

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Србиновска Галаба, в. д. управник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 125 од 11. XII. 1973 година. (1578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 668, страна 827, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „13 ноември“ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15 при „Скопје“ — Градска аптека — Скопје, под фирма: Основна организација на здружен труд „13 ноември“ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15. Предмет на работењето на ООЗТ е:

а) набавка, изработка, испитување и промет со лекови и средства за лечење и превентива;

б) спроведување на здравствено-воспитна работа;

в) набавување, приготвување и промет со средства за лечење и заштита на животни и растенија, средства за хигиена и нега на луѓе, средства за дезинфекција, хемикалии и реагенси;

г) обавување на биохемиски и броматолошки испитувања;

д) промет на големо со лекови, санитарски материјали и козметика;

ѓ) споредна дејност: продажба на разни медицински инструменти.

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Нанчевска Амалија, управник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 127 од 11. XII. 1973 година. (1579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 489, страна 1005, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје и тоа: Георгиевски Константин, директор и Велкова Олга, сметководител, согласно одлуката на работната заедница број 01-417 од 12. XII. 1973 година од одржаната седница на 14. XI. 1973 година им престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, со одлуката на Соборот на работните луѓе број 01-418 од 12. XII. 1973 година од одржаната седница на 14. XI. 1973 година е назначен Алексоски Александар, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 246 од 24. XII. 1973 година. (1580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 194, страна 999, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд, од рег. бр. 194, страна 999, книга I Забавиштето „Нада Бутникошарева“ — Титов Велес, согласно решението на Собранието на општината Титов Велес, број 01-4480/1 од 1. X. 1973 година за престанување работата на Претшколската установа „Нада Бутникошарева“ — Титов Велес, поради неисполнување услови за постоење на дејноста.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 214 од 10. XII. 1973 година. (1591)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 152, страна 829, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Интернатот при Хемиското училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес Петровски Јорданов Петар, директор, му престанува правото за потпишување со одлуката на работната заедница од одржаната седница на 1. XI. 1973 година.

За нов управител на Интернатот при Хемиското училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес со горенаведената одлука е назначен Зографски Јован, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Трајкова Димитрова Гурѓа, сметкополагач.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 215 од 24. XII. 1973 година. (1592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1363, страна 373, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Претставништвото во Скопје, улица „Иво Рибар Лола“ број 54 на „Србокотекс“ експорт-импорт — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Центротек-

стил“ експорт-импорт — Белград од одржаната седница на 26. X. 1973 година и решението Фи. бр. 1251 од 30. V. 1973 година на Окружниот стопански суд — Белград.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1263 од 22. XI. 1973 година. (1518)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 797, страна 304, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Сообраќаен погон — Скопје, ул. „Железничка“ бб при Железничкото транспортно претпријатие — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд Сообраќаен погон — Скопје, улица „Железничка“ бб. Предмет на работењето на ООЗТ се организира и преку своите извршни единици, непосредно врши превоз на патници и стока со средствата на железничкиот сообраќај, а во рамките на оваа основна задача ги врши следните дејности:

— воведува, составува и отпрема возови и го регулира нивното движење, заклучува договори за превоз на патници и стока и ги обавува сите комерцијални и манипулативни работи сврзани со извршувањето на договорот за превоз, врши други работи од неговата дејност.

ООЗТ ќе го потпишува Милорад Матовски, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1111 од 27. XI. 1973 година. (1519)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на 28. VIII. 1973 година, рег. бр. 187, реден број 7 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Оризарство“ — село Колешино основна Продавница на колонијални и мешовити стоки број 4 во село Мокриево, Струмица. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешовити колонијални стоки, електро-уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб, брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија и др.

Раководител на продавницата е Костадин Колев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на задружниот совет на задругата од 27. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 226/73. (1531)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. VII. 1973 година, рег. бр. 213, реден број 16 е запишано преостапувањето на следните продавници од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево на Земјоделската задруга „Руен“ — Кочани, и тоа:

Продавница за прехранбени и други сродни артикли на мешовити стоки — село Тркање, Кочанско;

Продавница за прехранбени и други сродни артикли на мешовити стоки — село Оризари, Кочанско;

Продавница за прехранбени и други артикли на мешовити стоки — село Бели, Кочанско;

Продавница за прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и други домашни потреби по принцип на самопослуга — Кочани, ул. „29 Ноември“ број 81.

Продавниците заедно со стовариштето се избришани од регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на работната организација број 01-79 од 22. III. 1973 година и спогодбата меѓу Земјоделската задруга „Руен“ — Кочани и „Тргомакедонија“ — Делчево, донесена на ден 9. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 184/73. (1539)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. VIII. 1973 година, рег. бр. 393, ред. број 3 е запишано следното: Продавницата „Рефлекс“ — Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ број 35 во состав на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Београд се брише од регистарот поради присоединување кон „Центротекстил“ — Београд, согласно со одлуката на работничкиот совет од 5. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 207/73. (1540)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. IX. 1973 година, рег. бр. 462, реден број 51 се запишани следните продавници на Производното трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ и тоа:

1. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговско стовариште — магазин со складирање и купопродажба на големо број 26, улица „Велушка џамија“ ВВ — Приштина.

Предмет на работењето е: складирање и купопродажба на големо на разновидна стока спрема извршената регистрација за обавување дејноста на матичната организација „Европа“ — Штип, снабдување на продавниците со потребната стока и сл.

Раководител е Миодраг Воинович од Приштина.

2. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 27, ул. „с. Грачаница“ број 133, општина Приштина.

Раководител е Ѓорица Максимовиќ.

3. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 28, ул. „с. Велики Ѓелачевац“ бб, општина Приштина.

Раководител е Трнава Пајазит.

4. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 29, с. Станковац број 16, општина Глоговац.

Раководител е Шачир Пираку.

5. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 31, село Долно Добрево, општина Приштина.

6. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 32, улица „Хасан Приштина“ бр. 27, Приштина.

Раководител е Ризах Черими.

7. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница број 33, улица „Братство единство“ бр. 51 — Приштина.

Раководител е Адеми Хилмија.

8. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, ул. „Ленинова“ бр. 151 — Приштина.

Раководител е Лимон Намони.

9. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 37, улица „Ѓемаил Убиш“ бр. 37, Приштина.

Раководител е Имер Краснич.

10. Производно трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, Трговска продавница на мало број 38, улица „Ѓемаил Ибиш“ бр. 146 — Приштина.

Раководител е Шаип Краснич.

Трговските продавници ќе ги обавуваат следните дејности:

— продажба на мало на сите видови безалкохолни пијалоци: сода, оранжада, лимонада, сокови, кокта и сл.;

— бонбони, локум, алва и други шеќерни производи на база шеќер и какао;

— слаткарски производи и бели печива;
 — трговија со: колонијално-прехранбени стоки, млеко и млечни производи, тестенини, суво-месни и конзервирани производи, риба, јајца, чоколади, фафел производи, гума за жвакање, какао, алкохолни пијалоци, пиво, цигари и кибрит, поштенски марки, канцелариски и школски прибор, хартија, коверти, моливи, мастило, козметички и парфимериски производи, прибор за бричење, разни зачини и други колонијални производи;
 — овошје, зеленчук и друго јужно овошје.

Набавката на стока за продавниците ќе ја врши комерцијалната служба во Штип, а истата ќе се набавува за продавниците преку стовариштето — магазин во Приштина.

Раководителот на стовариштето во Приштина е овластен да потпишува во име на организацијата со посебно полномошно, издадено од страна на директорот на матичната организација „Европа“ Штип, а останатите раководители на продавниците не се овластени за потпишување.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 860 од 13. X. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 236/73. (1551)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд на 28. VIII. 1973 година, рег. бр. 165, реден број 18 е запишано следното: Продавницата во село Раборци и Продавницата во Струмица на Земјоделската задруга „Кукла“ од село Куклиш, Струмичко се бришат од регистарот, согласно поднесената пријава број 03-124 од 10. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 55/73. (1541)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 670, страна 246, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Деловната единица — продавница во Нови Сад, ул. „ЈНА“ број 38, на Претпријатието за снабдување на големо и мало „Агротехника“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 118 од одржаната седница на 13.V.1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 813 од 4.X.1973 г. (1296)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. VIII. 1973 година, рег. бр. 246, реден број 4 е запишано следното: Продавницата „Рефлекс“ од Штип, ул. „Ванчо Прке“ број 44 во состав на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Београд, се брише од регистарот поради присоединување кон друго претпријатие, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Центротекстил“ — Београд од 5. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 208/1973 година. (1542)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. III. 1973 година, избришани се од регистарот следните филијали на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје и тоа:

1. Од рег. бр. 424, реден број 3 Филијалата во Штип на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје;
2. Од рег. бр. 509, реден број 2 Филијалата во Струмица на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје;
3. Од рег. бр. 383, реден број 4 Филијалата во Кочани на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје; и
4. Од рег. бр. 18, реден број 2, книга II Филијалата во Радовиш на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје.

Бришењето е запишано во регистарот врз основа на пријавата на Стопанската банка — Скопје, бр. 06/133 од 1. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 30/73. (1557)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на здружните организации, на 15. XI. 1973 година, рег. бр. 191, ред. бр. 17 е запишано следното: Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Нов Истевник, Делчево, се присоединува кон ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе, сметано од 1. X. 1972 година без својство на правно лице, согласно одлуката на Погонскиот работнички совет на ЗИК „Овче Поле“ — погон „Сандански“ — Делчево бр. 03-414 од 19. V. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 281/73. (1555)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд Техничко училиште „Наце Буџони“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ 66 при „Куманово“ — училишен центар за средно образование — Куманово под фирма: Основна организација на здружен труд — Техничко училиште „Наце Буџони“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ 66.

Предмет на работењето на ООЗТ е да работи како техничко училиште, средно-техничка струка, да подготвува кадар од металска и електро квалификовани работници.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Доцевски Владимир, директор и Иванов Владимир, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 141 од 23. XI. 1973 година. (1475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга III се врши пренотација на Одлуката на организирање на Основната организација на здружен труд Економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово, улица „Бајрам Шабани“ при „Куманово“ — училишен центар за средно образование — Куманово под фирма: Основна организација на здружен труд Економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“.

Предмет на работењето на ООЗТ е вршење на општо-образовна дејност.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Поповски Ѓорѓи, директор и Анчевска Живка, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 142 од 23. XI. 1973 година. (1476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово при „Куманово“ — училишен центар за средно образование — Куманово, под фирма: Основна организација на здружен труд Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово.

Предмет на работењето на ООЗТ е оспособување на стручни кадри од земјоделска струка.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Спасовски Сретен, директор и Јашко Стефановски, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 143 од 23. XI. 1973 година. (1477)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 312, страна 765, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд Детска три-

котажа „Кавадарка“ — Кавадарци, улица „7 септември“ број 76, при Заводот за вработување — Кавадарци под фирма: Основна организација на здружен труд — Детска трикотажа „Кавадарка“ — Кавадарци, ул. „7 септември“ бр. 76.

Предмет на работењето на ООЗТ е организирање работа на СИЦ и производство на детска трикотажа.

ООЗТ ќе ја потпишува Ангелков Тодор, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 180 од 16. XI. 1973 година. (1478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 116, страна 688, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник Тасева Хубавка, в.д. управник на Детски јасли и градинка „Фемо Кулаков“ — Неготино ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност со одлуката на Советот на работната заедница бр. 47 од 15. X. 1972 година од одржаната седница на 6. IX. 1972 година.

За управник на Детските јасли и градинката „Фемо Кулаков“ — Неготино е назначена Христова Цвета со одлуката на Советот на работната заедница бр. 47 од 15. X. 1972 година од одржаната седница на 6. IX. 1972 година која Детските јасли и градинката „Фемо Кулаков“ — Неготино ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Груева сега Ташулова Нада, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 120 од 27. XI. 1973 година. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 394, страна 623, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Управата за комунални служби — Неготино Влаша Настова, финансиски книговодител ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност со одлуката бр. 0101-562 од 15. XI. 1973 година на работничкиот совет од одржаната седница на 31. X. 1973 година.

За нов потписник на Управата за комунални служби — Неготино со горенаведената одлука е назначен Благо Крстев, шеф на сметководството, кој во иднина Управата за комунални служби ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Лазаров Лазар, директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 218 од 26. XI. 1973 година. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 19, страна 82, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методи“ во Скопје професор Тиберије Киријас, в.д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на Советот бр. 1730/1 од 30. VIII. 1973 година од одржаната седница на 13. VII. 1973 година.

За директор на истиот е назначен со горенаведената одлука на Советот м-р инженер Јаким Петровски, кој во иднина Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методи“ во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 157 од 20. XI. 1973 година. (1486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 713, страна 1059, книга III е запишано следното: Досегашниот в.д. директор Димо Јанчевски на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување со одлуката бр. 02-19242/1 од 11. VI. 1973 година.

За директор на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје со одлуката бр. 31647/1 од 19. XI. 1972 година е назначен Ефремов Кирило, дипломиран правник, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Александар Стојановски, претседател на Собранието.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 178 од 14. XI. 1973 година. (1487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 505, страна 59, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Математичкиот институт со нумерички центар на Универзитетот во Скопје и тоа: д-р Ѓорѓи Чупона, директор и м-р Симеон Иванов, соработник, им престанува правото за потпишување со одлуката на Управниот одбор бр. 293 од 24. IX. 1973 година.

За нови потписници на Математичкиот институт со нумерички центар на Универзитетот во Скопје, со решение бр. 391 од 24. IX. 1973 година се назначени следните лица: професор д-р Илија Шапкаров, директор и м-р Станислава Шулежаноска, заменик, кои истиот во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 170 од 21. XI. 1973 година. (1488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 191, страна 988, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Крсте Мисирков“, населба Маџари II — Скопје, Димитровски Благоја, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на советот бр. 02-317 од 8. XI. 1973 година од одржаната седница на 26. X. 1973 година.

За директор на Основното училиште „Крсте Мисирков“, населба Маџари II — Скопје со горенаведената одлука на советот е назначен Велевски Љубомир, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 213 од 21. XI. 1973 година. (1489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 36, страна 148, книга I се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Гинекологија и акушерство во Скопје, улица „Дижонска“ бб при Градската општа болница — Скопје, под фирма: Основна организација на здружен труд — Гинекологија и акушерство — Скопје, ул. „Дижонска“ бб.

Предмет на работењето на ООЗТ е: пружање на здравствена заштита од областа на гинекологијата и акушерството (женски болести и породување) преку амбулантно и стационарно лекување на жени и цитолошки испитувања на женското население со цел рано откривање рак на гениталните органи.

Оваа ООЗТ ќе ја потпишува д-р Јанев Костадин, в. д. управник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 204 од 26. XI 1973 година. (1490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 138, страна 599, книга III е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес Попов Божидар му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решение на Советот бр. 02-18 од 15. I. 1973 година.

За нов в. д. директор на Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес со одлуката на работничкиот совет бр. 17 од 15. I. 1973 година од одржаната седница на 12. I. 1973 година е назначен Пренцов Благој, професор, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Јорданка Ацева, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 97 од 19. XI. 1973 година. (1499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 270, страна 663, книга III е запишана под фирма: „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар — Деловна единица — Продавница, без својство на правно лице во Подујево. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет, на мало, со следните производи: сите видови на кандит производи, овошје, зеленчук, јужно овошје, безалкохолни пијалоци во оригинално пакување и други прехранбени производи за секојдневна употреба во домаќинствата а не се ограничени со посебни прописи.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Шефкет Шабани.

Деловната единица — Продавница без својство на правно лице во Подујево ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 1302 од 27. XI. 1973 година. (1506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 168, страна 451, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Ортопедскиот завод „Славеј“ — Скопје, Тасевски Иван, директор, Пагногик Саво, книговодител и Митревски Трпе, кон. ортопед, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 10. IX. 1973 година.

За нови потписници на Ортопедскиот завод „Славеј“ — Скопје со горенаведената одлука се назначени следните лица: Филиповски Јосиф, директор, Стоилоски Јован, бандажер ортопед и Савовски Благоја, механичар ортопед, кои Заводот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 155 од 21. XI. 1973 година. (1514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 737, страна 1389, книга III се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Училиште за занимања „Перо Наков“ — Куманово, улица „Бајрам Шабани“ 66, при „Куманово“ — училишен

центар за средно образование — Куманово под фирма: Основна организација на здружен труд — Училиште за занимања „Перо Наков“ — Куманово, улица „Бајрам Шабани“ 66.

Предмет на работењето на ООЗТ е вршење на општо-образовна и стручна дејност.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Ангел Трајковски, директор и Краљевска Зора, секретар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 144 од 26. XI. 1973 година. (1515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на утановите, рег. бр. 598, страна 471, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Лирија“ — село Брест, Скопје, Екрем Сулејмани, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението на работната заедница број 124 од 16. IX. 1972 година од одржаната седница на 6. IX. 1972 година.

За директор на Основното училиште „Лирија“ — село Брест, Скопско, е назначен со одлуката број 125 од 21. IX. 1972 година на работната заедница од одржаната седница на 29. VIII. 1972 година Хусније Геџи, која во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Љазим Ебиби секретар, сметано од 12. X. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 138 од 27. X. 1972 година. (1530)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на ден 27. XI. 1973 година, рег. бр. 43, книга II, реден број 1 е запишано основање на Градска аптека, со седиште во Радовиш.

Предмет на работењето на аптеката е продажба на лекови, завоен материјал, санитарски помагала, ветеринарни лекаства и козметички производи.

В. д. директор е Галаба Витанова.

Аптеката е основана од Народниот одбор на Градската општина Радовиш, број 1886 од 13. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 21/73. (1547)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 19. IX. 1973 година, рег. бр. 40, реден број 1, книга II е запишано под фирма: Економско училиште, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на училиштето е: ќе врши образовно-воспитна дејност, односно по завршувањето на припремниот период во траење од 2 години училиштето ќе врши професионално оспособување на ученици за економски техникум.

В. д. директор е Томе Николов, кој заеднички со Нада Циева ќе врши подготвителни дејствија до конституирањето на училиштето.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Струмица, број 02-3612 од 4. IX. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 13/73. (1548)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25.VI.1973 година, рег. број 403, реден број 29 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, Продавница за мешани колонијални стоки, село Истибање, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана колонијална стока.

Раководител на продавницата е Стојан Дејанов.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, а основана е со одлуката на работничкиот совет, број 01-349/9 од 28.V.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 167/73. (988)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25.VI.1973 година, рег. број 405, реден број 37 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, Продавница на сточна храна и брашно — Винаца. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сточна храна и брашно.

Раководител на продавницата е Илчо Коцанов.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 01-349/8 од 28.V.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 168/73. (989)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 4.IV.1973 година, рег. број 283, реден број 6 е запишано основанье на Единица за производство на готови бетонски елементи при Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани. Предмет на работењето на единицата е: проектира и произведува готови бетонски елементи за изградба и опремување на објекти на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани и за потреби на трети лица.

В.д. раководител на единицата е Иван Ивановски, градежен техничар.

Единицата ќе ја потпишува директорот Ѓорѓи Серафимов и в.д. раководителот Иван Ивановски.

Единицата е основана со одлуката на работничкиот совет на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, број 02-РС-3-3-2 од 3.IV.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 78/73. (998)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25.VI.1973 година, рег. број 405, реден број 38 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, Продавница за трикотаж и кратка стока — Винаца. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трикотаж и кратка стока.

Раководител на продавницата е Зага Фичова.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, а основана е со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 01-349/7 од 28.V.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 169/73. (990)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25.VI.1973 година, рег. број 405, реден број 39 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, Продавница на текстилни стоки — Винаца. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстилни стоки.

Раководител на продавницата е Тодор Данев.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие на големо „Илинден“ — Винаца, а основана е со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 01-349/19 од 28.V.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 170/73. (991)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 1357, книга VI, страна 351 е запишано следното: Фирмата на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Стовариште во Скопје, ул. „11 Октомври“ број 125, на Пољопривредно-индустрискиот комбинат „Бечеј“ од Бечеј, согласно со одлуката на работната заедница на Самостојната организација на здружен труд — Индустрија за пиво во Бечеј и на Самостојната организација на здружен труд „Трговска мрежа“ во Бечеј во состав на Пољопривредно-индустрискиот комбинат „Бечеј“ од Бечеј и изводот од регистарот на Окружниот стопански суд — Нови Сад, Фи. бр. 1326 од 29.VII.1972 година се менува и гласи: Пољопривредно-индустриски комбинат „Бечеј“ — Бечеј — Основна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Индустрија за пиво „Бечеј“ — Стовариште во Скопје.

Скратен назив на стовариштето е: ПИК „Бечеј“ Индустрија пива — Бечеј — Стовариште — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 864 од 18.X.1972 г. (1557)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 168, страна 19, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Градежното претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Гостивар Давидовски Томислав, шеф на сметководството му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 02-1968 од 12.IX.1972 година.

За раководител на стопанско-сметководниот сектор на Градежното претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Гостивар е назначен со горенаведената одлука Алексоски Данило, дипломиран економист, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Сиљановски Благоја, директор и Ѓорѓиоски Слободан, секретар, смегано од 9.X.1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 925 од 31.X.1972 год. (1637)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 1632, страна 195, книга VIII е запишано следното: Досегашниот предмет на работењето на Претпријатието за производство на народни ракотворби, услуги и хорти култура „Македонски килим“ — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница број 15 од 6.VII.1973 година се проширува и со следнава дејност: промет со народни ракотворби и сувенири, волнено предиво и разна позамантериска и базарска стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 698 од 31.X.1973 г. (1590)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1584, страна 406, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Продавницата во Скопје, ул. „Бутелска“ број 29 на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Прилеп, согласно со одлуката на работничкиот совет на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп — СОЗТ за трговија со својство на правно лице — Прилеп број 1985 од 9.VII.1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 771 од 5.XII.1973 г. (1585)

КОНКУРСИ

Комисијата за отстапување изградба на инвестициони објект — Тулана, при производното претпријатие „Неметали“ — Тетово, согласно член 61 и 62 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73), член 4 и 5 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), го објавува следниот

К О Н К У Р С (јавно наддавање)

за отстапување изградба на објектот во реконструкција и модернизација на погонот за производство на тули, како и набавка на опрема.

I. Градежни работи

1. Машинска хала со автоматика
2. Вештачки сушилници
3. Хофманова печка со челно отварање
4. Настрешница за холидирање на глина
5. Мазутарница
6. Водовод и канализација
7. Портирница со санитарен чвор
8. Пристапен пат со внатрешни патишта и плато
9. Електроинсталација

II. Опрема за капацитет од 30.000.000 НФ

1. Автоматски транспорт
2. Вештачки сушилници со додатно ложниште
3. Хофманова печка
4. Мазутарница

Рок за изведување на работите под точка I и II е пет месеци од денот на потпишување на договорот. Изведувачот под точка I должен е да даде оперативен и изведбен план. Услови за најповолно кредитирање под точка II.

Под точка II да се дадат поединечни цени за секоја позиција.

Рок за поднесување на понудите е 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Понудите се доставуваат до комисијата при производното претпријатие „Неметали“ — Тетово во одвоени и запечатени обвивки.

Лицитацијата ќе се изврши третиот ден по истекувањето на конкурсот во просториите на претпријатието, ул. „113“ бр. 3 — Тетово, со почеток во 10 часот. (308)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува К О Н К У Р С

за избор на наставник (во сите звања) по предметот Основи на правото и за избор на асистент по предметот Економска географија.

Условите за избор се регулирани со членовите 269, 271, 272 и 275 од Статутот на работната организација на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (301)

Конкурсната комисија при Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје,

распишува К О Н К У Р С

за прием на 1 лекар офталмолог и 1 лекар педијатар или интернист на определено работно време со работно време од 4 часа неделно.

Настап на работа 15 дена по објавувањето на конкурсот. (302)

Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје —

— врз основа на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, објавува

К О Н К У Р С

за јавно наддавање за отстапување изградба на следните објекти на рудник „Осломеј“

— Кичево:

1. Магацин со прирачна работилница,
2. Станица за сместување на течно гориво,
3. Магацин за технички материјали,
4. Гаража со сервис за коли,
5. Трафостаница.

Ориентационата вредност на работите изнесува 3.150.194,31 дин.

Рок за довршување на објектите е 5 (пет) месеци од денот на воведувањето во работа.

Техничката документација заинтересираните можат да ја разгледаат односно да ги подигнат условите на наддавањето, секој работен ден од 10 — 14 ч. во просториите на „Електростопанство“ — Скопје, Тиранска бр. 2, X кат.

При наддавањето, понудувачите се должни да постапат по условите од овој оглас и по „Напатствијата на понудувачите“ составени од „Електростопанство“ — Скопје, организација за изградба на ТЕ и рудник „Осломеј“ — Кичево.

Понудите треба да бидат комплетни за изведување на сите работи што се предмет на ова наддавање и се предаваат во посебна запечатена обвивка, со ознака „Понуда за јавно наддавање“.

Покрај понудата, во посебна обвивка со ознака „Документација за јавно наддавање“ се прилага:

— доказ за регистрација на понудувачот,

— гаранција во износ од 5% од ориентационата вредност на работите со бланко меница или гарантно писмо,

— преглед на расположливите кадри на претпријатието по структура и број, а посебно за стручниот кадар кој ќе биде ангажиран на градилиштето,

— преглед на расположливата механизација и посебно која ќе биде ангажирана на градилиштето,

— список на изведените објекти од ваков вид
На понудувачите на коишто не ќе се прифати понудата, гаранцијата ќе биде вратена едновремено со известувањето за резултатите од наддавањето, а на понудувачот на кој ќе му се отстапат работите, по заклучувањето на договорот за градење.

При одлучувањето за отстапување на работите покрај висината на понудената вредност за изведување на наведените објекти ќе се земаат во предвид податоците за составот на техничкиот кадар и опременоста со механизација на понудувачот во целина и посебно за оваа градба, степенот на здобивеност со искуство во градењето на овој вид објекти, понудениот рок за довршување на објектот, ценет во реални граници.

Наддавањето ќе се одржи на 25. 11. 1974 година во 10 часот во просториите на инвеститорот „Електростопанство“ — Скопје, а понудите се примаат до 9 часот истиот ден, по кој рок понуди не се примаат.

Застапниците на понудувачите треба да имаат соодветно овластување за учество на наддавањето.

Наддавањето ќе се одржи ако има најмалку две понуди.

За резултатот на наддавањето понудувачите ќе бидат известени по донесувањето на соодветна одлука по одржувањето на наддавањето во роковите предвидени со членовите 21, 22 и 23 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти.

СОДРЖИНА

	Страна		
491. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на проценти за распределба на приходите на Лотаријата на Македонија во 1974 година — — —	985	256. Одлука за утврдување и продолжување на важноста на Одлуката за финансискиот план за здравственото осигурување на работниците, донесен на седницата на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Струмица, за 1974 година — — —	997
492. Одлука за изменување на Одлуката за определување на корисниците и износот на средствата за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности и за развој на физичката култура во 1974 година — — — — —	985	257. Одлука за висината и утврдување на основниците за пресметување на придонесот за здравственото осигурување и остварување на правата од здравственото осигурување на одделни категории осигуреници — — — — —	998
493. Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии — —	985	258. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравственото осигурување, постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници, за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории осигуреници, за висината на стапките за издвојување на задолжителна резерва и за стапката за издвојување во фондот на инвестиции во здравството	998
494. Правилник за начинот на утврдување продажната вредност на исечената дрвна маса и пресметување на средствата за регенерација на шумите — — — —	985	259. Одлука за утврдување и продолжување на важноста на Одлуката за финансискиот план за здравствено осигурување на земјоделците донесен на седницата на Собранието на Заедницата за здравствено осигурување на земјоделците — Струмица за 1974 година — — —	999
495. Правилник за шумски ред — — — —	986	260. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за финансиското работење, донесена на седниците на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година —	999
496. Правилник за начинот на жигосување и издавање на испратница за исечено дрво	987	261. Одлука за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата — — — — —	999
497. Правилник за начинот на вршење на ознака за сеча — — — — —	988	262. Одлука за утврдување цените на здравствените услуги за 1974 година — — —	1000
498. Ценовник за штети на шумите — —	989	263. Одлука за утврдување височината на стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај повреда на работа и професионално заболување за 1974 година — — — — —	1000
499. Упатство за образец за легитимација на шумарски инспектор — — — — —	991	264. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците и земјоделците	1000
500. Упатство за образец за легитимација за чувар на шумите — — — — —	991	265. Одлука за именување на в.д. секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар — — —	1002
501. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 54/74 од 26 септември 1974 година	992	266. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување — — — — —	1002
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
247. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	993	267. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар — — — — —	1003
248. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	995	268. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	1003
249. Одлука за именување секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	995	269. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	1003
250. Одлука за избор на членови на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	995		
251. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	996		
252. Одлука за усвојување на Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување	996		
253. Одлука за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје — — — — —	996		
254. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување	997		
255. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирање и финансиско работење на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — — — —	997		